

Службен весник

на Република Македонија

Број 100

3 август 2017, четврток

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1971. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017 година.....	2	1973. Одлука за давање согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари.....	2
1972. Одлука за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно надавање.....	2	1974. Одлука за доделување стипендии на странски државјани од интерес за Република Македонија.....	3
		1975. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година.....	3
		1976. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година.....	3
		Огласен дел.....	1-12

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1971.**

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13,177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16 и 74/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.8.2017 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАКАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАКАЊА ЗА 2017 ГОДИНА****Член 1**

Во Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16, 32/17, 73/17 и 77/17) во членот 2 став (2) во табелата во подмерката 1.1. алинејата 3 се менува и гласи:

„Висината на директните плаќања за пченица изнесува 18.000,00 денари по хектар за пријавена површина со пченица до 10 ха, 13.200,00 денари по хектар за пријавена површина со пченица од 10,001 до 50 ха, 9.600,00 денари по хектар за пријавена површина со пченица од 50,001 до 100 ха и 7.200,00 денари по хектар за пријавена површина со пченица над 100 ха, а за јачмен, пченка, ориз, тритикале, соја, сончоглед, маслодајна репка, афион, памук, граор, еспарзета, добиточен грашок и луцерка изнесува 12.000,00 денари по хектар, со задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал согласно минимално употребената количина на семе по хектар. Табелата за минимално употребената количина на семе по хектар е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на оваа уредба.“

Алинејата 4 се менува и гласи:

„Висината на директните плаќања за сите наведени култури согласно алинеја 1 од оваа подмерка изнесува 6.000,00 денари по хектар без задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал освен за пченица за која висината на директните плаќања изнесува 12.000,00 денари по хектар за пријавена површина со пченица до 10 ха, 7.200,00 денари по хектар за пријавена површина со пченица од 10,001 до 50 ха, 3.600,00 денари по хектар за пријавена површина со пченица од 50,001 до 100 ха и 1.200,00 денари по хектар за пријавена површина со пченица над 100 ха.“

Во алинејата 5 по зборот „подмерка“ се додаваат зборовите „освен за пченицата“.

По подмерката 1.1. се додава нова подмерка 1.1-а која гласи:

1.1-а.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за предаден јачмен од род 2017 година во регистрирани откупувачи	Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засаени и ожеани површини со јачмен во производната 2016/2017 година и се корисници од подмерка 1.1. на оваа уредба, оствареното производство да е предадено во регистрирани откупувачи (преработувачки капацитети за добиточна храна) во период од август 2017 година до декември 2017 година, вклучително и произведените количини јачмен за потребите на сопствениот преработувачки капацитет, а запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи. -Висината на директните плаќања изнесува 1,00 ден./кг. -Висината на поддршката е условена со максимални предадени количини до 4.000 кг/ха јачмен во регистрирани откупувачи.
--------	--	--

Во подмерка 1.3. во алинејата 2 износот „1.000 денари“ се заменува со износот „1.100 денари“.

Во подмерка 1.5. во алинејата 3 износот „30.000 денари“ се заменува со износот „33.000 денари“, а износот „6.000 денари“ се заменува со износот „6.600 денари“.

Во подмерката 1.9. во алинејата 3 износот „90.000,00“ се заменува со износот „99.000,00“, во алинејата 4 износот „33.000,00“ се заменува со износот „36.300,00“ и во алинејата 5 износот 15.000,00 се заменува со износот „16.500,00“.

Во подмерката 1.11. во алинејата 3 износот „40.000,00“ се заменува со износот „44.000,00“, износот „24.000,00“ се заменува со износот 26.400,00“, износот „12.000,00“ се заменува со износот „13.200,00“ и износот „4.000,00“ се заменува со износот „4.400,00“.

Во ставот (4) точка 1) во алинеите 1 и 3 по бројот „1.1.“ се додаваат зборовите „1.1-а.“.

Член 2

Во членот 4 став 1 во точката 3. по зборовите „член 2 став (2) точки:“ се додаваат зборовите „1.1-а.“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4300/1
3 август 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

1972.

Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.8.2017 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШНИ НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање бр.02/17 со архивски бр.17-5123/1 од 20.7.2017 година распишан од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4246/1
3 август 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

1973.

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.8.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА
ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШНИ
ДО 3 ХЕКТАРИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари бр.01/17 со архивски бр.17-5120/1 од 20.7.2017 година распишан од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4247/1
3 август 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1974.

Врз основа на член 51 став (1) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 30/2016 и 178/2016), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.8.2017 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СТРАНСКИ
ДРЖАВЈАНИ ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се доделуваат вкупно 50 стипендии на странски државјани од интерес на Република Македонија за студенти со македонско потекло кои живеат во државите на Балканскиот полуостров.

Член 2

Стипендија се доделува на студентите од член 1 од оваа одлука кои ќе се запишат како редовни студенти на државните универзитети, и тоа: Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид, Универзитет „Мајка Тереза“ – Скопје и Универзитетот во Тетово во студиската 2017/2018 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4305/1
3 август 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1975.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/16), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 53/16, 120/16, 163/16 и 74/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.8.2017 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА
ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
ЗА 2017 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/2016, 07/2017 и 44/2017), во делот VI, во ставот (2) зборовите „за периодот од 1 октомври 2016 година до 31 декември 2016 година е 29 февруари 2017 година.“ се заменуваат со зборовите „за периодот од 1 октомври 2016 година до 31 декември 2016 година, како и за периодот од 1 јануари 2017 година до 31 август 2017 година е 1 септември 2017 година.“

Во ставот (3) зборовите „за периодот од 1 октомври 2016 година до 31 декември 2016 година е 29 февруари 2017 година.“ се заменуваат со зборовите „за периодот од 1 октомври 2016 година до 31 декември 2016 година, како и за периодот од 1 јануари 2017 година до 31 август 2017 година е 1 септември 2017 година.“

Ставот (4) се брише.

Ставовите (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7).

II

Во делот XII, во став (1) алинеја 1 процентот „80%“ се заменува со процентот „100%“, а зборот „брuto“ се заменува со зборот „нето“.

Во алинејата 2 процентот „40%“ се заменува со процентот „60%“, а зборот „брuto“ се заменува со зборот „нето“.

Во ставот (2) процентот „80%“ се заменува со процентот „100%“, а процентот „40%“ се заменува со процентот „60%“.

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4302/1
3 август 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1976.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/16), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16 и 163/16), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.8.2017 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2017 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.192/16, 73/17 и 84/17) во делот I во табелата во мерка 1 износот „2.000.000.000“ се заменува со износот „1.549.000.000“.

Во мерката 10 износот „3.727.857.000“ се заменува со износот „4.177.857.000“.

По мерката 10 се додава нова мерка 11 која гласи:

Мерки за стабилизација на пазарите на земјоделски производи		
11.	Финансиска поддршка за складирање на пченица од домашно производство од род 2017 година	1.000.000

II

Во делот II во воведната реченица износот „2.000.000.000“ се заменува со износот „1.549.000.000“.

По подмерката 1.1. во табелата се додава нова подмерка 1.1-а која гласи:

1.1-а	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за предаден јачмен од род 2017 година во регистрирани откупувачи
-------	--

III

Во делот XI износот „3.727.857.000“ се заменува со износот „4.177.857.000“.

IV

По делот XI се додава нов дел XI-а кој гласи:

„ XI-а

Средствата од дел I мерка 11 од оваа програма во износ од 1.000.000 денари се наменети за финансиска поддршка за складирање на пченица од домашно производство од реколта 2017 година.

Корисници на средствата од дел I мерка 11 од оваа програма се земјоделски стопанства евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства кои имаат пријавена површина со пченица согласно подмерката

1.1. од оваа програма и ја имаат предадено пченицата на складиштење кај складиштарите во период од 1 август до 1 септември 2017 година, со исклучок на земјоделските стопанства кои складираат за сопствени потреби.“

V

Во делот XIII по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„Крајниот рок за поднесување на барања за мерката 11. од оваа програма е 15.09.2017 година.“

VI

Во делот XIV во табелата во мерка 1 зборот „ноември“ се заменува со зборот „декември“.

По редот 2 се додава нов ред кој гласи:

11.а	март 2018
------	-----------

По мерката 9. се додава нова мерка 11. која гласи:

11.	декември 2017
-----	---------------

VIII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ .

Бр. 44-4301/1
3 август 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2017100